



Изјавите од типот "Србите се виновни како народ и затоа ќе мора да платат со Косово" не се дадени туку така и воопшто не содржат доза на наивност и политички аматеризам, како што се претпоставуваше на почетокот. Приштинските политички елити останаа со зинати усти кога слушнаа од Ахтисари дека ја преиначува својата одлука, статусот на Покраината да го утврди по завршувањето на изборите во Србија. Своевиден притисок врз Западот да не си игра со лулката на српската цивилизација и култура. Пораката од Србија до светот гласи - ако сакате да ги имате радикалите на власт, веднаш признајте го Косово, што ќе биде сериозен удар за Југоисточна Европа. Западните администрации се плашат од победа на националистичките струи во Србија, пред сè, поради фактот што тие имаат воинствено решение за косовското прашање.



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Досегашниот процес на решавање на косовскиот статус воден од страна на Марти Ахтисари може да предизвика сериозни проблеми и последици низ целиот балкански регион. Ова го согледуваат и бројни западни дипломати и аналитичари од западните струи. Ако на Косово му се даде независност, тогаш ќе се отвори и прашањето за Република Српска каде што Србите веќе подолго време заговараат отцепување на овој босански ентитет и негово спојување со Србија. Ахтисари е поддржан, пред сè, од милитантни струи од Запад и од ООН, зад кои финансиски стои моќното албанско лоби. На тој начин, финскиот дипломат уште од почетокот на преземањето на должноста е обврзан да понуди пакет решенија за статусот, кој по секоја цена ќе мора да води кон независност на Покраината. Изјавите од типот "Србите се виновни како народ и затоа ќе мора да платат со Косово" не се дадени туку така и воопшто не содржат доза на наивност и политички аматеризам, како што се претпоставуваше на почетокот. Неспорно Американците заглавија во Ирак, не можат дипломатски да се снајдат со Северна Кореја и со Иран, па тоа е доволно за да им се попусти на Албанците за да не создадат уште еден полигон каде што ќе треба да се ангажираат во воена смисла на зборот. Дали Ахтисари и неговиот професионализам ќе бидат жртвувани за сметка на западните интереси? Неизбежно е дека на крајот стариот Финец ќе биде обвинет за едностранист, необјективност и за пристрасност во донесувањето на одлуката. Сепак, американските



Според западните дипломатски кругови, "Косово е единствен таков случај во светот". Смешно, но политички трагично. "Невиден преседан" - ќе речат од источната хемисфера. "Не е можна поделба на Косово" - ќе дофрлат од Брисел. Ако не е можна таква поделба зошто тогаш се дели Србија? На чија страна сега се аргументите?

со лулката на српската цивилизација и култура. Пораката од Србија до светот гласи - ако сакате да ги имате радикалите на власт, веднаш признајте го Косово. Тоа ќе биде сериозен удар за целиот регион на Југоисточна Европа. Западните администрации се плашат од победа на националистичките струи во Србија, пред сè, поради фактот што тие имаат воинствено решение за косовското прашање. Резултати

СРПСКА ПАРА ВО СЕБЕ

власти прават сè што е во нивна моќ за да не дојде до повторување на насилствата на Косово.

СРПСКИТЕ ИЗБОРИ СТАПИЦА ЗА ЗАПАДОТ!?

Вашингтон остана затекнат по донесувањето на одлуката на официјален Белград, Србија да спроведе вонредни парламентарни избори, кои веќе ги закажа за 21 јануари 2007 година. Со тоа српските власти ги надмудрија западните претставници кои по секоја цена сакаа конечниот статус на Косово да го решат до крајот на оваа година. На Косово врие! Приштинските политички елити останаа со зинати усти кога слушнаа од Ахтисари дека ја преиначува својата одлука, статусот на Покраината да го утврди по завршувањето на изборите во Србија. Белград ќе го влече процесот и околу изборите. Оддолжувањето на изборната драма која се очекува да претставува мртва трка меѓу демократите на Тадиќ и радикалите на Шешељ, ќе биде своевиден притисок врз целиот Запад да не си игра

те од референдумот за потврдување на новиот српски устав, кој тесно помина преку 50 отсто, говорат дека на гласачките места се појавија само радикалите и социјалистите, што предизвика голема загриженост кај демократските партии на кои сопствениот електорат им го врти грбот. Тоа е уште еден знак за тревога. И покрај тоа што партијата на Тадиќ се надева дека таа ќе биде носител на власта во наредниот четиригодишен период, сепак десните струи покажуваат знаци на консолидирање и постизборно коалицирање. Тука има елементи на заплашување, упатени кон западните земји кои се стремат да донесат одлука за независност на косовско-метохиската област.

Американските власти настојуваат да го променат статусот на Косовскиот заштитен корпус. Се залагаат за создавање комплетен безбедносен систем на Косово, кој веќе подолго време се анализира во Пентагон и во Советот за национална безбедност. Се очекува тој и натаму да биде

во надлежност на УНМИК, со поддршка од командата на КФОР. Но, има и такви американски политичари кои сметаат дека САД мора што поскоро да се откачат од косовскиот проблем, преку брзо донесување одлука за неговиот статус без оглед на последиците. Оттука, Вашингтон би се согласил со независност на протекторатот само за да го симне од дневен ред тој проблем. Аналитичарите предупредуваат дека доколку дојде до таков развој на состојбите неизбежна е нова војна некаде на пролет. Во Пентагон веќе е направена студија за можните воени последици, кои би се произвеле од евентуалната независност на Косово. Заклучено е дека во наредните две години може да дојде до целосно распаѓање на српската држава (отцепување на Војводина, спојување на Прешевската долина кон Косово, автономија на Санџак) и нејзино сведување на т.н. белградски пашалак.

КОСОВО БЕЗ МЕСТО ВО ООН

Американските правници тежнеат кон тоа земјите во светот самостојно да се изјаснуваат за судбината на Косово. На тој начин, според проценките, би биле избегнати несогласувањата во Контакт групата и во Советот за безбедност на ООН со противењето на Русија или со ветото на Кина. Државите кои сметаат дека Косово треба да добие сувереност ќе го направат тоа на своја рака, но тој процес би траел со го-

Доколку албанската страна не биде задоволна со конечното решение за статусот, веднаш може да се очекува почеток на насилство насочено кон преостанатите Срби, но и кон припадниците на КФОР и на УНМИК. Се претпоставува дека е можен албански напад и врз базата Бондстил и од тоа Запад најмногу стравува. Не може да се исклучат и напади на албанските екстремисти во централниот дел на Србија. Посебна опасност претставува исламскиот фактор на Косово. Можеби тие фанатици не се премногу моќни, но се доволно подготвени за изведување терористички акции.



на Косово без улога на ООН е опасна. Тоа би претставувало двојно кршење на меѓународното право. Новата резолуција не би имала точка која содржи нешто такво, а би се прекршила и сè уште постојната 1244, во која јасно е запишано дека Косово е дел од Србија. Дипломати блиски до вашингтонските кругови тврдат дека САД се опередиле за целосна независност на Косово. Условната независност за која досега се залагаа ја ставаат настрана, откако демократите победија во двата дома на Конгресот. Инаку, приврзаниците на Клинтон и на Тери одамна повикуваа на давање независност на протекторатот, за која процесот го почнаа уште во 1999 година со


вен комитет, кој ќе биде надгледуван и контролиран од претставници на Европската комисија, НАТО и ОБСЕ. Комитетот би имал најшироки овластувања, а ќе оди и дотаму што ќе го пишува новиот косовски устав, ќе именува и ќе разрешува функционери и сл. По неколку години, кога таа комисија ќе ја заврши својата задача, Косово ќе стане суверена држава. Дури тогаш официјална Приштина ќе може да побара прием во ООН. Вашингтон не го интересира како на овој план ќе реагира српската држава. Таа ќе биде доведена пред свршен чин. Она од што се плаши Америка во тој процес е обидот на Белград да ги искористи преостанатите Срби

ВОЈСКА НА "ГОТОВС" РНО КОСОВО

дини. Сепак, се претпоставува дека на тој начин Албанците ќе треба да ја заслужат независноста преку воведување и придржување на демократските стандарди и почитување на човековите права на неалбанските заедници. Новата резолуција на Советот за безбедност нема ништо драстично да промени. Ниту на Косово ќе му се даде независност, ниту на Србија ќе ѝ се гарантира територијалниот интегритет во делот на Косово. Првиот чекор на кој ќе се реши Приштина е еднострано прогласување државност во косовското Собрание, по кое би следело признавањето од Албанија и од Швајцарија, како први земји кои ќе го скршат мразот на тој план. Српските политичари не ќе можат ништо да направат. Европа ќе се обидува да ја ублажи "болката" на Србија, но Белград нема да ги прифаќа игрите од типот членство во Партнерството за мир или преговори со ЕУ без апсење на Младиќ. Исто така, се проценува дека идејата за билатерално признавање

бомбардирањето на Србија. Процесот на стекнување независност ќе трае меѓу две и четири години, период во кој Косово ќе функционира како држава со ограничен суверенитет. Сегашната управа на ООН во Приштина ќе биде заменета со т.н. Упра-

во Покраината па да издејствува поделба на српски и на албански дел, односно Србија да го анектира северниот дел на Косово. Дека тоа е можно неодамна пренесе и "Вашингтон пост" преку текстот во кој пишува дека српски паравоени единици веќе се распоредени во реонот на Косовска Митровица и се подготвени за воени акции доколку се прогласи независност. Како на ова би реагирала американската надворешна политика, засега не може да се претпостави. Но, она што може офи-



За американската Влада Косово е ситно прашање особено сега кога власта во Вашингтон се дели меѓу демократите и републиканците. Од друга страна, пак, Русија и Кина стануваат сè посилни фактори на геополитичката арена, па нивното вето може силно да ги смени процесите. Проблемите со Кавказ од една страна и Тајван од друга страна претставуваат само дополнителен аргумент Москва и Пекинг да ги зацементираат позициите по тоа прашање. Се проценува дека Вашингтон може и да попусти во однос на Косово за да ја добие поддршката на Русија во поглед на иранското и на севернокорејското прашање.

Коментар

цијално да се слушне е дека мировните сили на НАТО се подготвени жестоко да одговорат на секоја провокација и насилство. Значи, има елементи за потенцијален воен судир уште за во февруари следната година, кога се очекува да дојде и првото признавање од некоја западна земја. Американците веќе побарале од грчката Влада да се испрати дополнителен воен контингент во реонот на Митровица, на што официјална Атина остро се спротивставила и категорично ја одбила таква препорака. Најголемата опасност по територијалниот интегритет на Косово, Албанците ја гледаат во процесот на децентрализација. Тие сметаат дека токму децентрализацијата ќе го зајакне територијалниот континуитет и поврзаноста на српските енклави со Србија, а ќе го ослабне континуитетот со косовските општини населени со албански граѓани, но и со Јужна Србија и со Санџак. Според радикалните албански компоненти, тоа би значело создавање на уште една Република Српска на територијата на Косово со формална условна независност под контрола на Белград. Косово се плаши од претстојната фаза на своевидна неоколонијална положба во однос на Србија. Оттука, оправдани се стравувањата за нов бран на силства некаде напролет.

ЕВРОПА СЕ БУДИ ОД СОНОТ

Решението за Косово, кое ќе биде претставено во февруари 2007 година, ќе биде такво што секој ќе го толкува онака како што сака. Во планот на Ахтисари протекторатот е претставен како мултиетничка покраина со либерално владеење. Под притисок на Србија финскиот дипломат ќе мора да направи



Западните земји неспорно сакаат да му дадат независност на Косово и да заминат оттаму, но Русија ја искомплицира целата ситуација. Поради тоа, Вашингтон сака да го избегне Советот за безбедност на ОН. Затоа Ахтисари го одложува решението. Не се само српските избори во прашање.

компромис, кој ќе оди во прилог на Белград. Дали тоа ќе значи некоја сериозна отстапка или само формирање српски окрузи за да се заштитат културно-историските споменици сè уште не се знае. Но, едно е сигурно. Конечното решение нема да биде онака како што го замислуваа косовските Албанци. Агим Чеку и Фатмир Сејдиу тоа го знаат. Неопходен е компромис. Меѓународната заедница сега не смее ништо да и приговори на Србија за новиот Устав затоа што тој е во согласност со Резолуцијата 1244 на ООН. Европа се подели. Шпанија, Италија, Романија и Грција се категорично против независноста. Соседите на Србија лобираат во нејзина корист. Белград е разочаран само од Скопје и од Подгорица, но што да се очекува од малите земји кои немаат никакво право на глас за косовското прашање и ќе постапат само така како што ќе им кажат. Вашингтон поделен меѓу демократите и републиканците, Лондон со разнишаната позиција на Блер и остро противење на речиси половина Европа за независност на Косово, се новите моменти кои го јакнат Белград наспроти Приштина. Кој ќе ја искористи ситуацијата и кој ќе биде новата балканска колатерална штета ќе се покаже многу брзо, непосредно по јануарските празници.

R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО
ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплатата за 2005 година ќе го добиете засега **Единственото Мултимедијално CD** во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот **P-Регистар** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добиеното CD и по завршување на процедурата за неговото вистапирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате P-Регистарот. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со вклучањето на нашата веб-страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојната горлива тема за спорото пристапување на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно CD на крајот на 2005 година со списанието **Репрезент и Даночен Практикум** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Своето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМПИТЕНТИ!

Пред Вас е повозата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручното списание **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржински е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот. **Специјалното издание** на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. **P-Регистарот** е во пластични корици, со подвижни листови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

P-Регистарот е поделен на **8 дела** и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Комати, коефициенти
- Плати
- Други информации
- Курсни листи

P-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб-страница на интернет ја добивате сите податоци со одвоен додана вредност.

Корисен е ја нашата веб-страница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

- 25 СВЕЖАНИЈА
- 2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а
- 1 P-РЕГИСТАР
- 2 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со помош,
Вера Рафајловска

12 СВЕЖАНИЈА
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ

1 P-Регистар со
основна вложка

со преку
300

СТРАНИЦИ И

16

1 Специјално
издание

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН